

А П Л И К А Ц И Ј А
за учество на Конкурс за доделување стипендии
„ПРОФ.Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ“
на здравствени работници за студиска програма од II циклус
„Здравствен и фармацевтски менаџмент“

Име и презиме	
Пол	
Ден, месец, година и место на раѓање	
Адреса на живеење	
e-mail адреса и телефон за контакт	
Завршено високо образование (назив на установата и стекната високообразовна квалификација, min 240ЕКТС кредити)	
Просечна оценка од студиите	
Работодавач	
Работна позиција	
Државјанство	

Се пријавувам за учество на Конкурсот за доделување 3 /три/ стипендии „ПРОФ.Д-Р БОЈО АНДРЕСКИ“ на здравствени работници за студирање на II циклус постдипломски студии на Факултетот за економски науки – студиска програма „Здравствен и фармацевтски менаџмент“ во траење од 1 година, 60 ЕКТС кредити и звање „Магистер по економски науки во област Здравствен и фармацевтски менаџмент“.

Во прилог на Апликацијата ги доставувам потребните документи согласно Конкурсот, скенирани во електронска форма:

- а) Потврда за работен однос заснован во здравствена установа / организација од јавен / приватен сектор;
- б) Уверение за завршен прв циклус студии;
- в) Уверение за државјанство;

Датум		Име и презиме	
-------	--	---------------	--